

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15,193/15, 11/18 и 21/18), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 29.08.2018 година го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

### I

**СЕ ОТПОВИКУВА** одобрието за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентен број:105695 со важност од 22.03.2010 до 22.03.2020 година издадено од Агенцијата за електронски комуникации на Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје со адреса на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1 во Скопје на негово барање.

### II

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

### III

Ова решение е конечно.

## Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна служба под горе наведениот број на Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје со адреса на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1 во Скопје

На 23.08.2018 година Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје со адреса на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1 во Скопје, достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведеното одобрение со број уп1-бр.0802-800.

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15,193/15, 11/18 и 21/18), се донесе решение како во диспозитивот.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото

Изготвено во Агенција за електронски комуникации  
Наш број: уп1-бр.0802-800  
Скопје, 30-08-2018

По овластување од Директорот,  
Игор Бојаџиев

Доставено до:

- странка
- сектор за радиокомуникации
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции
- сектор за финансии и сметководство
- архива

